



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Службен гласник на Општина Прилеп – Излегува по потреба	28 Септември 2018 година Службен гласник број 14 Овој примерок чини 50 ден. Годишна претплата 2.000 ден.	Жиро с-ка при Комерцијална банка – Филијала Прилеп 300020000208779 ЕДБ 4021996117695
Адреса: „Прилепски бранители“ бр.1, тел.416-454, www.prilep.gov.mk , емаил: prilep@prilep.gov.mk		

АКТИ ОД ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ПРИЛЕП

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 28.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1351

На местото на претседател на избирачкиот одбор Рамона Маркоска на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради здравствени причини, се именува лицето: **ГАБРИЕЛА ХРИСТОВСКА** од Прилеп, вработена во НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
претседател

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-17/1
Прилеп, 28.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 10.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1352

На местото на претседател на избирачкиот одбор Маргарита Наумоска на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради пензија, се именува лицето: **ЕЛИЗАБЕТА ХИСТОСКА** од Прилеп, ул.“Ѓорѓи Ѓеорѓиу Деж “ бр.5, вработена во ООУ „ Климент Охридски “Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
претседател

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Бр.12-3/1
Прилеп, 10.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1355

На местото на претседател на избирачкиот одбор Викторија Спиркоски на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради здравствен причини, се именува лицето: **АНИТА ЈОВЕСКА** од Прилеп, вработена во ООУ “ Кире Гаврилоски Јане “ Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
претседател

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот /

именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-9/1
Прилеп, 23.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1356

На местото на заменик претседател на избирачкиот одбор Горан Апостолоски на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува лице: **САШО КОЧОСКИ** од Прилеп, вработен во СОУ “ Ѓорче Петров “ Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик претседател

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-9/1
Прилеп, 23.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1359

На местото на претседател на избирачкиот одбор Јасмина Димитриеска на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува лицето: **ЕМАНУЕЛА НИКОЛОСКА** од Прилеп, вработена во ООУ “ Пецо Даскало “ село Долнени.

своерачен потпис на новоименуваниот
претседател

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-9/1
Прилеп, 23.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 10.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1360

На местото на претседател на избирачкиот одбор Наташа Попоска на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради здравствени причини, се именува лицето: **ЈАСМИНА НАСЕВСКА** од Прилеп, ул.“ Радовишка“ бр.140, вработена во ЈЗУ Општа Болница Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
претседател

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-3/1
Прилеп, 10.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 10.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1361

На местото на член на избирачкиот одбор Спасе Миршески на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради здравствени причини, се именува лицето:
ПРОЈЧЕ ПЕТКОСКИ од Прилеп, ул.“ Истра“ бр.3, вработен во ЈЗУ Општа Болница Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-3/1
Прилеп, 10.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ **ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ** **ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1364**

На местото на член на избирачкиот одбор Фанка Ветаџокоска на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради пензија, се именува лицето: **СНЕЖАНА МИЛОШЕСКА** од Прилеп, ул.“ Истра“ бр.3, вработен во СОУ “Горче Петров“- Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-9/1
Прилеп, 23.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 10.09.2018 год., го доставува следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1367/1

На местото на претседател на избирачкиот одбор Елизабета Маркоска на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува лицето: **ХРИСТИНА МАНЧЕСКА** од Прилеп, ул.“ Никшичка “ бр.16, вработена во СОУ Гимназија „ Мирче Ацев “Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
претседател

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-3/1
Прилеп, 10.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 10.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1368

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Снежана Китаноска на кого и престанал

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради пензија, се именува лицето: **АНТИГОНА ХРИСТОСКА** од Прилеп, ул.“ Владо Стојаноски“ бр.8, вработена во ЈЗУ Здравствен Дом Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-3/1
Прилеп, 10.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1369

На местото на член на избирачкиот одбор Спасе Здравески на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради пензија, се именува лицето: **ЗОРАН ТРПКОСКИ** од Прилеп, вработен во СОУ “Ристе Ристески – Ричко “ Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-9/1
Прилеп, 23.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1371

На местото на претседател на избирачкиот одбор Кристина Илијеска Јорданоска на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува лице: **ВАЛЕНТИНА НЕДЕСКА** од Прилеп, вработена во Општина Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
претседател _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-9/1
Прилеп, 23.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 10.09.2018 год., го доставува следното

Р Е Ш Е Н И Е

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1373**

На местото на заменик претседател на избирачкиот одбор Душко Петрески на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува лицето: **СПАСЕ ЈАНЧЕВСКИ** од Прилеп, ул.“ Блага Ружето “ бр.78, вработен во ООУ “ Климент Охридски “ Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик претседател

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-3/1
Прилеп, 10.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1375**

На местото на заменик претседател на избирачкиот одбор Јасмина Дамјаноска на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради здравствени причини, се именува лицето: **МАРТИНА БОГДАНОСКА** од Прилеп, вработена во ФЗО ПС Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик претседател

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Филип Иваноски на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува лицето: **ИГОР БОГДАНОСКИ** од Прилеп, вработен во ООУ “Блаже Конески” Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-9/1
Прилеп, 23.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1376

На местото на претседател на избирачкиот одбор Влатко Николоски на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува лицето: **ЗОРАН МАЛКОСКИ** од Прилеп, вработен во ЈУ “ Меѓуопштински Центар за социјална работа “ Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
претседател

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-9/1
Прилеп, 23.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а
член 37 ст. (2) т. 1 и член 38 од ИЗ

Врз основа на член 37 став (2) т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик (Сл.весник на РМ бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 14/14, 196/15, 35/16, 97/16, 136/16 и 142/16), **Општинската изборна комисија Прилеп**, на седницата одржана на ден 13.09.2018 година во состав-претседател Каролина Шукуроска и членовите Татјана Стојческа, Звонко Димоски, Татјана Попоска и Николче Карапеески, го донесе следното:

РЕШЕНИЕ ЗА ИСПРАВКА

Во решението бр. 11-20/2 од 27.09.2017 год., за формирање на **избирачко место бр. 1376**, се врши исправка во однос на презимето, наместо **Оливера Стојаноска од Прилеп**, треба да стои **Оливера Атанасоска од Прилеп**.

Исправката е извршена врз основа на податоците од лична карта.

Копие од решението се доставува до Државната изборна комисија.

Решението на Општинската изборна комисија е конечно и извршно.

Бр.12-3/2

13.09.2018 година

Прилеп

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Каролина Шукуроска с.р.

ЧЛЕНОВИ

Татјана Стојческа с.р.

Звонко Димоски с.р.

Татјана Попоска с.р.

Николче Карапеески с.р.

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 10.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1377

На местото на претседател на избирачкиот одбор Оливера Шајкароска на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради здравствени причини, се именува лицето: **МИЛИЈАНА ПАВЛЕСКА** од Прилеп, ул.“ Пере Тошев“ бр.14-1/20, вработена во ЈЗУ Здравствен Дом Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
претседател

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-3/1
Прилеп, 10.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1380/1

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Данчо Трајкоски на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – престанок на работен однос, се именува лицето: **ВЛАДО ТРАЈКОСКИ** од Прилеп, ул.“Војводинска“ бр.67/14, вработен во ЈЗУ “Општа Болница“ Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-3/1
Прилеп, 10.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 10.09.2018 год., го доставува следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1383

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Бранислав Атанасоски на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради здравствени причини, се именува лицето: **САШО ДИМИТРИЕСКИ** од Прилеп, ул.“ Бидимаш“ бр.22/17, вработена во ЈЗУ Општа Болница Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-3/1
Прилеп, 10.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 10.09.2018 год., го доставува следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1386

На местото на член на избирачкиот одбор Љубен Тодороски на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради семејни причини, се именува лицето: **ЗЛАТКО ПЕТРЕСКИ** од Прилеп, ул.“ Кеј 9-ти Септември” бр.2, вработен во ЈЗУ Општа Болница Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Александар Дамески на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради неспоивост на функцијата, се именува лицето: **ГОРИЦА ЧАТЛЕСКА** од Прилеп, ул.“ Битолска” бр.40, вработена во Општина Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-3/1
Прилеп, 10.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го доставува следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1388

На местото на претседател на избирачкиот одбор Владимир Богески на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради поради престанок на работен однос, се именува лицето: **ПЕЦЕ АЛЕКСОСКИ** од Прилеп, ул. “ Кире Гаврилоски “ бр.29 А, вработен во СОУ „ Ѓорче Петров “Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
претседател

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Рубин Чапоски на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува лицето: **ДИМИТАР ИЛИОСКИ** од Прилеп, “ ул. “ Бидамаш “ бр.20 В, вработен во АКН ОКН Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-9/1
Прилеп, 23.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1389

На местото на членот на избирачкиот одбор Владо Крстески на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради семејни причини, се именува лицето: **ГОРАН ФИЛИПОСКИ** од Прилеп, ул.“ Тоде Дупјачанец“ бр.109, вработен во Општина Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Јане Ченто на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува лицето: **МИШКО РИСТЕСКИ** од Прилеп, вработен во ФЗО Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот /

именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-9/1
Прилеп, 23.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1392

На местото на претседател на избирачкиот одбор Александар Ѓорѓиоски на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува лицето: **ГОЦЕ ПЕТРОВСКИ** од Прилеп, вработен во ООУ “Рампо Левката “ Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
претседател

На местото на членот на избирачкиот одбор Стана Божиноска на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради пензионирање, се именува лицето: **ГРОЗДАНА БОГОЈЕСКА** од Прилеп, вработена во ООУ “Круме Волнароски“ с. Тополчани.

своерачен потпис на новоименуваниот
член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-9/1
Прилеп, 23.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1396

На местото на членот на избирачкиот одбор **АНГЕЛКА ХРИСТОСКА** на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – семејни причини, се именува лицето: **ИРЕНА АТАНАСОСКА** од Прилеп, вработена во МЗШВ.

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на член на избирачкиот одбор **ЖАКЛИНА БАШЕСКА НЕШКОСКА** на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – здравствени причини, се именува лицето: **НИКОЛИНА НАУМОСКА ПЕТРОВА** од Прилеп, вработена во ЈЗУ Општа Болница “ Борка Талески “ Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Прилеп, 23.09.2018 г.

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го доставува следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1399

На местото на член на избирачкиот одбор Зоран Матески на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради семејни причини, се именува лицето: **ГОРАНЧО ПАШОВСКИ** од Прилеп, вработен во Научен институт за тутун Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-9/1
Прилеп, 23.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 10.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1400/1

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Владо Велјаноски на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува лицето: **ПАЦЕ ЈАНЧЕВА** од Прилеп, ул.“ Беровска“ бр.67, вработена во Научен Институт за тутун Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот /

именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-3/1
Прилеп, 10.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1401

На местото на заменик претседател на избирачкиот одбор Марина Ристески на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува лицето: **Катица Петреска** од Прилеп, ул.“ 11-ти Октомври “ бр.242, вработена во ООУ “ Добре Јованоски “ Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик претседател

На местото на член на избирачкиот одбор Наташа Атанасоска на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради здравствени причини, се именува лицето: **АНА СТОЈАНОВСКА** од Прилеп, вработена во ООУ “ Кочо Рацин “ Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-9/1
Прилеп, 23.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1402/1

На местото на претседател на избирачкиот одбор Марика Јовческа на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – здравствени причини, се именува лицето:
ЈАСМИНА ТРАЈКОСКА од Прилеп, вработена во ФЗО - Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
претседател

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-9/1
Прилеп, 23.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го доставува следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1402

На местото на претседател на избирачкиот одбор Лилјана Николоска на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради пензија, се именува лицето: **АНЕТА МИЦЕСКА** од Прилеп, ул. “ 11-ти Октомври “ бр.180, вработена во ООУ “ Рампо Левката “ Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
претседател

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Благоја Пепељугоски на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради пензија, се именува лицето: **Јане Стојаноски** од Прилеп, ул. “ Браќа Шемкоски “ бр.43, вработен во СОУ “ Ѓорче Петров “ Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-9/1
Прилеп, 23.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 10.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ **ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ** **ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1402/1**

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Мери Туманоска на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – здравствени причини, се именува лицето: **ХРИСТИНА АРИЗАНКОСКА** од Прилеп, ул.“Браќа Шемкоски“ бр.40, вработена во ЈЗУ “Здравствен дом“ Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-3/1
Прилеп, 10.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 10.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1404

На местото на член на избирачкиот одбор Марија Стевананџија Адамче на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради здравствени причини, се именува лицето: **МЕДИЈАНА НИКОЛОСКА** од Прилеп, ул. “ Киро Пајмакоски “ бр.24/20, вработена во СОУ “ Орде Чопела “ Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Емилија Мирческа Бошеска на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради пестанок на работен однос, се именува лицето: **ЕЛИЗАБЕТА МУРГОСКА** од Прилеп, ул. “ Кеј 1-ви Мај “ бр.46, вработена во ООУ “ Блаже Конески “ Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-3/1
Прилеп, 10.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 10.09.2018 год., го доставува следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1406

На местото на заменик претседател на избирачкиот одбор Јулијана Давчева Дукоска на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува лицето: **ЛИЛЈАНА ЖЕЛЧЕСКА** од Прилеп, ул.“ Кузман Јосифоски “ бр.46, вработена во ЈЗУ Здравствен дом Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик претседател _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-3/1
Прилеп, 10.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 28.09.2018 год., го доставува следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1408

На местото на претседател на избирачкиот одбор Ангела Жежоска на која и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува лицето **СТЕВКА ИВАНОВСКА** од Прилеп, вработена во ЈОУ Детска Градинка “ НАША ИДНИНА “ Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
претседател

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-17/1
Прилеп, 28.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 10.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1409

На местото на член на избирачкиот одбор Марина Велкоска на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува лицето: **ОЛИВЕРА РИСТЕСКА** од Прилеп, ул.“ Панде Чесноска “ бр.11, вработена во СОУ „Орде Чопела“ Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Емили Солески на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради здравствени причини, се именува лицето: **ГОЦЕ ДАМЧЕВСКИ** од Прилеп, ул.“ Прилепски Бранители “ бр.5-2/6, вработен во ООУ „Кочо Рацин“ Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-3/1
Прилеп, 10.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го доставува следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1410

На местото на претседател на избирачкиот одбор Павлинче Матеска на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради семејни причини, се именува лицето: **КАРОЛИНА БОЦЕСКА** од Прилеп, вработена во СОУ „ Орде Чопела “Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
претседател

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-9/1
Прилеп, 23.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1411

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Драгица Весиќ на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува лицето: **СУЗАНА КОГОЈ** од Прилеп, вработена во ООУ “Рампо Левката” Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-9/1
Прилеп, 23.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 10.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1412

На местото на Заменик Претседател на избирачкиот одбор Силвана Крстеска, на која и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува лицето **ВЕРА ЗДРАВЕСКА** од Прилеп, ул. Ристе Секирчанец бр. 16, вработена во ООУ “Добре Јованоски” Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
Заменик Претседател

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-3/1
Прилеп, 10.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1415

На местото на член на избирачкиот одбор Маријан Проданоски на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради пензија, се именува лицето: **АНДОН ЈОВАНОВСКИ** од Прилеп, вработен во НУ Центар за култура “Марко Цепенков” Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-9/1
Прилеп, 23.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го доставува следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1420

На местото на член на избирачкиот одбор Методија Кантарџиоски на кој му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради пензија, се именува лицето **ВЕЛЕ МИЦЕСКИ** од Прилеп, вработен во ООУ “Климент Охридски “ во Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-9/1
Прилеп, 23.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 10.09.2018 год., го доставува следното

Р Е Ш Е Н И Е

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1421**

На местото на член на избирачкиот одбор Рубинчо Тошески на која му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради здравствени причини, се именува лицето: **ТОНИ ЧАТЛЕСКИ** од Прилеп, ул.“Рајко Жинзифов“ бр 5/12, вработен во ООУ „Кире Гаврилоски“ Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Снежана Иваноска на која и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува лицето: **ДАНИЕЛА КОРУНОСКА** од Прилеп, ул.“Борис Кидрич“ бр.152, вработена во ЈОУ ДГ “Наша Иднина“ Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-3/1
Прилеп, 10.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 10.09.2018 год., го доставува следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1431

На местото на Заменик Претседател на избирачкиот одбор Славица Иваноска на која и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува лицето **МИРЈАНА КРСТЕСКА** од Прилеп, ул. “Лазо Филиповски” бр. 1, вработена во ЈЗУ “Општа болница” во Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
Заменик Претседател

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-3/1
Прилеп, 10.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 28.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1433

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Роберт Ангелески на кој му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради здравствени причини, се именува лицето **БЛАГОЈА ЈОВЕВСКИ** од Прилеп, вработена во ООУ “Рампо Левката“ во Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-17/1
Прилеп, 28.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 28.09.2018 год., го доставува следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1435

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Даниела Трајкоска на која и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради семејни причини, се именува лицето **ЗОРИЦА НИКОЛОСКА** од Прилеп, вработена во СОУ “ Орде Чопела “ во Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-17/1
Прилеп, 28.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1438

На местото на заменик претседател на избирачкиот одбор Катерина Алаватиоска на кого и престанал

мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради семјени причини, се именува лицето:
ВЕРА ЧАПКУНОСКА од Прилеп, вработена во Државен архив ПЕ Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик претседател

На местото на член на избирачкиот одбор Анета Илијоска на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради семејни причини, се именува лицето: **МИРЈАНА ИВАНОВСКА** од Прилеп, вработена во ООУ “ Страшо Пинџур “ село Мало Коњари, Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Нада Бошеска на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради здравствени причини, се именува лицето: **Лилјана Чопелоска** од Прилеп, вработена во ЈЗУ Општа Болница “ Борка Талески “ Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот заменик член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Бојан Митрески на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува лицето: **БЛАЖЕ ТРАЈКОСКИ** од Прилеп, вработен во ООУ “ Кочо Рацин “ Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-9/1
Прилеп, 23.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска

Образец

број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 10.09.2018 год., го доставува следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1438

На местото на Заменик Претседател на избирачкиот одбор Катерина Алавантиоска на која и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради семејни причини, се именува лицето **ВЕРА ЧАПКУНОСКА** од Прилеп, ул. “Београдска” бр. 66, вработена во Државен архив на РМ ПО во Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
Заменик Претседател

На местото на член на избирачкиот одбор Нада Бошеска на која и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради здравствени причини, се именува лицето: **ЛИЛЈАНА ЧОПЕЛОСКА** од Прилеп, ул. “Кирил и Методиј” бр 21, вработен во ЈЗУ Општа болница Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
член

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Бојан Митрески на која му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува лицето: **БЛАЖЕ ТРАЈКОСКИ** од Прилеп, ул. “Београдска” бр 38, вработен во ООУ “Кочо Рацин” Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Бр.12-3/1
Прилеп, 10.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 10.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1449

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Ацо Бурнески на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, согласно чл.18 од Изборниот Законик, се именува лицето: **Драган Козароски** од Прилеп, ул.“Поп Аврамија“ бр. 161, вработен во СОУ Гимн.“Мирче Ацев“ – Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.
Прилеп,

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го доставува следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1452

На местото на заменик претседател на избирачкиот одбор ФРОСИНА МИРЧЕСКА на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува лицето: **ДИЈАНА ЛАЗРОСКА** од Прилеп, вработена во СОУ „ Орде Чопела “Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик претседател

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-9/1
Прилеп, 23.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 10.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1455

На местото на член на избирачкиот одбор Даниела Басароска на која и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради семејни причини, се именува лицето: **СНЕЖАНА ЃОРЃИЕСКА** од Прилеп, ул. “Круме Волнароски” бр 26, вработена во ЈЗУ Општа болница Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-3/1
Прилеп, 10.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 10.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1456

На местото на Претседател на избирачкиот одбор Аида Јорданоска на која му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради здравствени причини, се именува лицето **ТАТИЈАНА КАМЧЕСКА** од Прилеп, ул. Круме Волнароски бр. 53А, вработена во ЈОУ Наша Иднина - Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
Претседател

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-3/1
Прилеп, 10.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го доставува следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1456

На местото на претседател на избирачкиот одбор Аида Јорданоска на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради здравствени причини, се именува лицето: **ДИЈАНА СМУГРЕСКА** од Прилеп, вработена во ООУ „ Блаже Конески “Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
претседател

На местото на заменик претседател на избирачкиот одбор Габриела Јосифоска Димеска на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради здравствени причини, се именува лицето: **МИРЈАНА ЈАКОВЛЕСКА** од Прилеп, вработена во ООУ „Добре Јованоски“ Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик претседател

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-9/1
Прилеп, 23.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 10.09.2018 год., го доставува следното

Р Е Ш Е Н И Е

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1494**

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Вера Чакмакоска на која и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради семејни причини, се именува лицето: **ТАТИЈАНА КРСТЕСКА** од Прилеп, ул.“Моша Пијаде“ бр 10Б, вработен во ЈЗУ Општа болница Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-3/1
Прилеп, 10.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1497**

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Жарко Тасески на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – семејни причини, се именува лицето: **ЗЛАТКО НАУМОСКИ** од Прилеп, вработен во Општина Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-9/1
Прилеп, 23.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 10.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1499**

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Цветко Трајкоски на која му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради здравствени причини, се именува лицето: **МИЛЕ ТРАЈКОСКИ** од ул. Моша Пијаде бр, 2/24, вработен во ООУ “Добре Јованоски” Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-3/1
Прилеп, 10.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 10.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1500**

На местото на заменик членот на избирачкиот одбор Оливер Талески на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работниот однос, се именува лицето: **ПЕЦО КАЛАМУКОСКИ** од Прилеп-Тополчани, ул.“ Маршал Тито“ бб, вработен во ООУ “К.Волнароски“ – село Тополчани-Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-3/1
Прилеп, 10.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го доставува следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1501

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Делфина Спиркоска на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради семејни причини, се именува лицето: **КАТЕРИНА СПИРКОСКА** од Прилеп, вработена во СОУ Гимназија “ Мирче Ацев “ Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-9/1
Прилеп, 23.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеески

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 10.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1503

На местото на претседател на избирачкиот одбор Васко Јорданоски на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува лицето: **МИРЧЕ ЈОВАНОВСКИ** од Прилеп, ул.“ Сотка Ѓорѓиоски“ бр.87, вработен во МФ УЈП Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
претседател

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-3/1
Прилеп, 10.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1505

На местото на член на избирачкиот одбор Роза Стојаноска на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради пензија, се именува лицето: **ЉУПЧО ЈАНКУЛОСКИ** од Прилеп, вработен во СОУ “Ѓорче Петров“ Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-9/1
Прилеп, 23.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го доставува следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1520

На местото на заменик претседател на избирачкиот одбор Емилија Башеска на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради семејни причини, се именува лицето: **ЗВЕЗДАНА НИКОЛОВСКА** од Прилеп, вработен во СОУ “ Орде Чопела “ Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик претседател

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-9/1
Прилеп, 23.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска
4. Николче Карапеевски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 10.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1525

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Игор Наумоски на која му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – поради престанок на работен однос, се именува лицето: **ТРАЈКОСКИ ТОДОРЧЕ** од Прилеп, ул. “Радовишка“ бр. 74, вработен во ООУ “Вера Циривири“ с. Дебриште, Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-3/1
Прилеп, 10.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукурска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа
2. Звонко Димоски
3. Татјана Попоска

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 10.09.2018 год., го доставува следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1527

На местото на членот на избирачкиот одбор Киро Темелкоски на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – здравствени причини, се именува лицето: **ПЕЦО ТРАЈКОСКИ** од Прилеп, ул.“ Радовишка “ бр.66, вработен во МОН-Биро за развој на образование.

своерачен потпис на новоименуваниот
член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-3/1
Прилеп, 10.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа

2. Звонко Димоски

Образец број 7а/р

Врз основа на Член 34 став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните а во врска со член 38 став (1) од Изборниот законик, Општинската изборна комисија Прилеп, до Државната изборна комисија на 23.09.2018 год., го доставува следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ
ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1529

На местото на заменик член на избирачкиот одбор Цвете Тодороска на кого и престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини – здравствени причини, се именува лицето: **КИРИЛ ОВЕЗОСКИ** од Прилеп, ул.“Трајко Тарцан“ бр.9/5, вработен во ООУ “Рампо Левката” – Прилеп.

своерачен потпис на новоименуваниот
заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави во службеното гласило на општина Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.12-9/1
Прилеп, 23.09.2018 г.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Каролина Шукуроска

ЧЛЕНОВИ

1. Татјана Стојческа

2. Звонко Димоски

**АКТ ОД КОМИСИЈАТА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ПРАЗНИЦИ И МАНИФЕСТАЦИИ И
ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА**

ОПШТИНА ПРИЛЕП

Комисијата за одбележување празници
и манифестации и доделување награди и признанија

Број 09 – 3458/1
24.09.2018 година
П р и л е п

**ПРЕДМЕТ: Барање за доставување на предлози за доделување
на 3-то ноемврски награди и признанија**

По повод одбележувањето на празникот на Општина Прилеп 3-ти Ноември, Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија, традиционално секоја година доделува општински награди и признанија “3-ти Ноември” како и награда за животно дело.

Овие признанија и награди се доделуваат на физички и правни лица за достигнувања во општествениот, стопанскиот, културно-уметничкиот и политичкиот живот.

Предлог за доделување награди и признанија можат да дадат претпријатија, здруженија и граѓани како и други субјекти.

Предлозите се доставуваат до Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија при Советот на Општина Прилеп, на приемното одделение во новата општинска зграда или на адреса ул. „Прилепски бранители“ бр.1-Прилеп, почнувајќи од денес (24.09.2018 год) до 22.10.2018 година.

Предлозите треба да бидат образложени, аргументирани и да ги задоволуваат критериумите за посебни достигнувања во Општината во соодветната област, за периодот од 3-ти Ноември 2017 година до денес, односно за животно дело на кандидатот, кој подолг период впечатливо е присутен со значајни остварувања во својата област.

ПРЕТСЕДАТЕЛ

на Комисијата за одбележување празници и
манифестации и доделување награди и признанија
Тони Камчески

СОДРЖИНА

на Службен гласник на Општина Прилеп број 14 од 28.09.2018 година

1. Акти од Општинска Изборна Комисија Прилеп.....стр.1
2. Акт од Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија.....стр.67

ИЗДАВА : Општина Прилеп

ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК: Илија Јованоски -Градоначалник на Општина Прилеп

ДИЗАЈН И КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА: Горица Чатлеска

ПЕЧАТИ: Одделение за правни и општи работи. Тираж: 50 примероци